

КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО ОПШТИНА ШТИП ВО ПЕРИОД 1979-2000 ГОДИНА

Витларова Ј, Камчев Н, Иванова Л, Дејанова В, Троковска В, Вереса В
РЕ Трансфузиологија, Медицински центар Штип, Р.Македонија

ВОВЕД

Обезбедувањето крв во доволна количина за потребите на болните и повредените кои се лекуваат во работните единици на Медицинскиот центар во Штип е основна задача на РЕ Трансфузиологија.

ЦЕЛ

Реално да се прикажат постигнатите резултати во областа на крводарувањето во општина Штип во период од 1979-2000 година. Посебно да се прикажат планираните и остварените годишни потреби од свежа крв; односот на реализирани крводарувања во работната единица и терен; застапеноста на крводарителите по возраст, пол и социјална структура; фреквенцијата на крводарители по прв пат и повеќекратни крводарители.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Во исминатите 22 години РЕ Трансфузиологија во соработка со општинската организација на Црвен крст во Штип во работните организации, училиштата, факултетите и месните заедници реализираа вкупно 1253 акции за доброволно крводарување на крв. Покрај тоа реализирани се повеќе стотици крводарувања и во просториите на работната единица за трансфузиологија.

ЗАКЛУЧОК

Во периодот 1979-2000 година планирани се вкупно 37.776 крводарувања. Остварени се 59.665 или во просек планот е реализиран со 157,9%. Околу 25-162 или 42,1% од крводарувањата се остварени во работната единица, а 34.503 или 75,8% на терен. Организирани се вкупно 1253 доброволни крводарителски акции. Во просек секоја акција има по 27,5 крводарувања. По прв пат даруваа 8.485 или 14,2% граѓани, а останатите 51.180 или 85,7% се повеќекратни дарители. Најголем процент (54,9%) од крводарителите се на возраст од 26-40 години. Потоа следува возрасната група над 40 години (23,9%) и (21%) возрасната група од 18-26 години. Во просек 68% од крводарителите се мажи, а 32% се жени. Најголем процент од доброволните крводарители (68,9%) се работниците од непосредното производство, по нив следуваат учениците со 13,0%, а потоа административните работници со 9,2%. По последните неколку години (од 1995-2000) се зголемува бројот на крводарители од граѓани невработени, стечајни работници и работници прогласени за технолошки вишок.